

Неделна Тема	Како да се заштитам од опасности
Содржина на денот	Специјални возила
Возраст	2-3 години
Воспитувач	Весна Спасова
Дневни активности	
Здрави и безбедни навики	Усвојување на здрави и безбедни навики кога играме во домот.
Активности	<p>Децата учат непосредно преку игра, а играта е основа за нивниот правилен раст и развој. За да можат тие подобро да го разберат светот околу себе потребно е да создадете стимулативна средина во вашиот дом. Играчките со кои играат децата не мора секогаш да бидат стандардни. Создајте Ваши играчки од нестандартни материјали – картони, пластични шишиња, лименки, капачиња и слично. Обликувајте возила за итна помош: Полиција, Пожарна и Брза Помош. Може да ги обоите заедно со децата.</p> <p>Потоа земете голем хамер и на него нацртајте улици по кои децата ќе ги возат овие возила. Обојте ги улиците со боите на возилата (сина – Полиција, црвена – Пожарна и бела – Брза Помош). Мотивирајте ги децата да ги именуваат боите на возилата и да ја пронајдат улицата со иста боја на која можат да го возат возилото. Додека играте прашувајте ги децата како се викаат возилата и кој ги вози и истовремено имитирајте ги нивните звуци. Објаснете им дека луѓето кои ги возат овие возила може да ни помогнат кога ни е потребна помош, на пример - кога ќе бидеме болни, повредени или кога има пожар. Иако се децата мали тие добро паметат и овие информации ќе им бидат од голема помош во иднина.</p>